

**ВИНАРСКА ВИЗБА
ТИКВЕШ АД - СКОПЈЕ**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ПОСЕБНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА**

Скопје, април 2015

СОДРЖИНА

Извештај на независниот ревизор Страна 1-2

Посебни Финансиски извештаи

Биланс на успех	3
Извештај за сеопфатна добивка	4
Извештај за финансиска состојба	5
Извештај за паричните текови	6
Извештај за промените во главнината	7-8
Белешки кон финансиските извештаи	9 - 41

Додатоци

Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење

Додаток 2- Годишна сметка (Биланс на состојба, Биланс на успех и Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3- Годишен Извештај за работење

М.Х.Јасмин 20, 1000 Скопје
Република Македонија

Тел: +389 (2)32 14 706
Факс: +389 (2)32 14 707

www.moorestephens.mk
www.moorestephens.com

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје**

Извештај за посебните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените посебни финансиски извештаи на ВВ ТИКВЕШ АД – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2014 година, како и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за посебните финансиски извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, посебните финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ВВ ТИКВЕШ АД – Скопје заклучно со 31 декември 2014 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и посебните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзistentни со годишната сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на ВВ ТИКВЕШ АД – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2014 година.

Скопје, 30 април 2015 година

Овластен ревизор

Гоце Христов

Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БИЛАНС НА УСПЕХ за годината која завршува на 31 декември

	Белешка	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Приходи од продажба	8	1,079,361	1,080,878
Дадени попусти и дисконти	8	(87,389)	(80,191)
Нето приходи од продажба		991,972	1,000,687
Трошоци на продадени производи	9	(573,401)	(647,615)
БРУТО ДОБИВКА		418,571	353,072
Останати оперативни приходи	10	45,023	61,675
Дистрибутивни (продажни) расходи	11	(67,956)	(75,378)
Административни расходи	12	(86,623)	(75,293)
Останати оперативни расходи	13	(187,000)	(183,827)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		122,015	80,249
Приходи (расходи) од финансирање	14	(74,014)	(75,302)
Капитални добивки (загуби)			
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		48,001	4,947
Расход за данок од добивка	16	(9,213)	(3,376)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		38,788	1,571
Основна заработка по акција (во МКД)	32	143	6

Анализа на Билансот на успех и трошоците според природата и видот на трошоците за 2014 и 2013 година, е како што следува:

Приходи од продажба	991,972	1,000,687
Останати оперативни приходи	45,023	61,675
Промени во залихи на готови производи	36,803	101,872
Сировини и материјали	(474,385)	(591,671)
Амортизација	(86,029)	(86,410)
Трошоци за вработени	(121,438)	(115,533)
Останати оперативни расходи	(269,931)	(290,371)
Оперативна добивка	122,015	80,249

Управниот Одбор на ВВ Тиквеш АД Скопје на ден 12.03.2015 ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери за усвојување.

Генерален Директор
Игор Илиевски



Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31 декември

	<u>Белешка</u>	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Нето добивка за периодот		38,788	1,571
Останата сеопфатна добивка:			
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	19	423	(1,420)
Ревалоризационен вишок од проценка на основни средства		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		423	(1,420)
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ		39,211	151

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	Белешка	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	17	1,311,812	1,348,128
Нематеријални средства	18	10,426	10,597
Вложувања во подружници	19	113,329	38,198
Вложувања расположливи за продажба	19	5,297	4,874
Вкупно нетековни средства		1,440,863	1,401,796
Тековни средства			
Залихи	20	1,043,631	1,019,029
Побарувања од продажба	21	340,837	422,384
Побарувања за дадени аванси	22	14,291	13,210
Дадени позајмици	23	19,188	17,326
Останати краткорочни средства и АВР	24	11,627	24,012
Парични средства	25	1,007	2,914
Вкупно тековни средства		1,430,581	1,498,875
ВКУПНО СРЕДСТВА		2,871,444	2,900,671
ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА			
Главнина			
Акционерски капитал	26	842,962	842,962
Премии на емитирани акции		169,135	169,135
Резерви		94,552	94,317
Ревалоризациони резерви и друго		6,287	5,864
Акумулирана добивка		377,886	339,333
Вкупно главнина		1,490,822	1,451,611
Нетековни обврски			
Долгорочни кредити и наеми	28	557,607	587,077
Резервирања за трошоци		-	-
Вкупно нетековни обврски		557,607	587,077
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	29	405,376	493,431
Краткорочни кредити	30	165,579	160,916
Тековен дел на долгочини кредити	30	212,940	178,958
Останати краткорочни обврски и ПВР	27	39,120	28,678
Вкупно тековни обврски		823,015	861,983
Вкупно обврски		1,380,622	1,449,060
ВКУПНО ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА		2,871,444	2,900,671

	<u>Белеш.</u>	<u>2014 (000) МКД</u>	<u>2013 (000) МКД</u>
Парични текови од оперативни активности			
Добавка пред оданочување		48,001	4,947
Усогласување за:			
Амортизација	17 и 18	86,029	86,410
Расходи (приходи) од камати и дивиденди, нето	14	74,052	74,024
Исправка и отпис на побарувања	13	2,937	4,580
Исправка на вредност на вложувањата	13	-	936
Капитална загуба од расход на основни средства	13	490	3,836
Добавка (загуба) пред промени во обртни средства		211,509	174,733
Побарувања од продажба		78,610	32,520
Побарувања за дадени аванси		(1,081)	(6,233)
Останати тековни средства и АВР		12,385	2,472
Залихи		(24,602)	(101,898)
Обврски од добавувачи		(88,055)	137,052
Останати тековни обврски и ПВР		(4,409)	4,081
Нето пари употребени во работењето		184,357	242,727
Платена камата		(64,991)	(73,149)
Платен данок од добивка		(4,128)	(1,125)
Нето парични текови од оперативни активности		115,238	168,453
Парични текови од вложувачки активности			
Приливи (одливи) од купопродажба на вложувања		(75,131)	-
Наплатени (дадени) позајмици, нето	23	(1,862)	(367)
Примени камати	14	703	344
Примени дивиденди	14	2	235
Купување на недвижности, постројки и опрема	17	(48,993)	(52,468)
Купување на лиценци	18	(1,039)	(832)
Продажби на недвижности, постројки и опрема	17	-	2,321
Нето парични текови од вложувачки активности		(126,320)	(50,767)
Парични текови од финансиски активности			
Исплатени дивиденди		-	-
Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето	28	4,512	(154,731)
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нето	30	4,663	37,161
Нето парични текови од финансиски активности		9,175	(117,570)
Нето зголемување (намалување) на парични средства		(1,907)	116
Парични средства на почетокот на годината	25	2,914	2,798
Парични средства на крајот од годината	25	1,007	2,914

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Обични акции		Приоритетни акции			Премии на емитир. Акции	Ревалориза ционе вишок и објективна вредност	Акумулиран а добивка (загуба)	Вкупно главнина
	Број на Акции	Износ	Број на Акции	Износ	Резерви				
Во (000) МКД									
Состојба на 1 јануари 2013	270,450	842,962	-	-	94,082	169,135	7,284	337,997	1,451,460
Сеопфатна добивка:									
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	-	1,571	1,571
Усогласување на вложувања									
расположливи за продажба до									
нивна објективна вредност	-	-	-	-	-	-	(1,420)	-	(1,420)
Останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-	(1,420)	1,571	151
Трансакции со сопствениците:									
Издвојување за резерви	-	-	-	-	235	-	-	(235)	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Друго	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013	270,450	842,962	-	-	94,317	169,135	5,864	339,333	1,451,611

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Обични акции	Приоритетни акции		Резерви	Премии на емитир. акции	Ревалориза ционе вишок и објективна	Акумулиран а добивка (загуба)	Вкупно главнина
	Број на Акции	Износ	Број на Акции	Износ				
Во (000) МКД								
Состојба на 1 јануари 2014	270,450	842,962	-	-	94,317	169,135	5,864	339,333
Сеопфатна добивка:								
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	-	38,788
Усогласување на вложувања								
расположливи за продажба до								
нивна објективна вредност								
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	423	-	423
Трансакции со сопствениците:								
Издвојување за резерви	-	-	-	-	235	-	-	(235)
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-
Друго	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014	270,450	842,962	-	-	94,552	169,135	6,287	377,886
								1,490,822

1. Основни податоци и дејност

Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт импорт АД - Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е настанато со поделба на АД Агрокомбинат ТИКВЕШ ц.о. - Кавадарци на повеќе друштва.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул.810 бб.

Основна дејност на Друштвото е производство на вина. Работата на Друштвото е организирана преку следните организациони делови:

- Управа на Друштвото;
- Сектор за производство;
- Сектор за комерцијално и маркетиншко работење;
- Финансов сектор и
- Одделение за општи и правни работи

Вкупниот број на вработени во Друштвото со 31 декември 2014 година изнесува 217 вработени (2013: 243 вработени).

2. Основа за составување на финансиски извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 41, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се подгответи со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2014 и 2013 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2014 и 2013 година ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот само на матичното друштво ВВ Тиквеш АД Скопје.

Друштвото има доминантно учество во капиталот на уште четири друштва и тоа во Винојуг ДООЕЛ од Гевгелија, Машински Сервис ДООЕЛ од Кавадарци, Тиквеш-Вински туризам ДООЕЛ од Кавадарци и М-6 Тиквеш ДОО од Белград. Вложувањата во овие друштва се прикажани како вложувања во подружници (Блешка 19). Подружницата Винојуг ДООЕЛ е основана во текот на 2011 година, подружницата Машински Сервис ДООЕЛ е основана во 2013 година, подружницата Тиквеш-Вински туризам ДООЕЛ е основана во 2014 година, а доминантното учество во капиталот во подружницата М-6 Тиквеш ДОО од Белград е стекнато во 2014 година.

2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)

2.1. Основ за подготовкa на финансиските извештаи (Продолжение)

Друштвото подготвува и издава консолидирани финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 и 2013 година во кои извештаи се вклучени и подружниците.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија (Белешка 3.12) и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност (Белешка 3.11).

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случаувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изгответи врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во дологодна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1. Приходи од продажба

Продажба на производи и стоки

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските работи. Приходот се признава во билансот на успех кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки, приходите може веродостојно да се измерат, кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото, трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

Обезбедување на услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.2. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искајуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.3. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искајуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.4. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2014 и 2013, се следните:

	2014	2013
1 ЕУР =	61.4814 МКД	61.5113 МКД
1 ЦХФ =	51.1152 МКД	50.1764 МКД
1 USD =	50.5604 МКД	44.6284 МКД

3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Согласно измените на даночните прописи, тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци), помалку искажани приходи со поврзани лица (2013: само на трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци), помалку искажани приходи со поврзани лица и во случај кога се врши распределба на добивката за дивиденди на физички лица и нерезиденти). Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2013: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времени разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејстово на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 16.

3.6. Заработка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.7. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.8. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиоци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.9. Залихи

Залихите се искајуваат според пониската од набавната вредност и нето реализацијоната вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализацијоната вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3.10. Вложувања во подружници

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва. Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност, намалени за евентуалните обезвреднувања на вредноста.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.11. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата се исказани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината односно во останатата сеопфатна добивка, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.12. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Друштвото вршло законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризационата резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и исказува издвоено во билансот на состојба.

Согласно параграф 44(б) од објавениот МСС 8 Нето добивка или загуба за периодот, основни грешки и промени во сметководствените политики (Сл. Весник на РМ бр.94/2004) ревалоризираните вредности на НПО во поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена во сметководствената политика.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.12. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се исказува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2014 година во однос на 2013 година се следните:

	2014	2013	2014	2013
Недвижности	2.5-10 %	2.5-10 %	10-40 години	10-40 години
Постројки и опрема	10 %	10 %	10 години	10 години
Возила	10-25 %	10-25 %	4-10 години	4-10 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

3.13. Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се исказуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.15. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искајуваат според нивната амортизирана набавна вредност. Износите на договорената камата се искајуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искајуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.16. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(3) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.12. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.17. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтиранот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање.

3.18. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде применено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.19. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случаување или неслучаување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат. Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случаување или неслучаување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

4. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукутации на странските валути, чиј ефект е даден во табелата подолу.

Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото. Изложеноста на Друштвото на ваков вид на ризик е даден преку износите на овие вложувања во белешката 19.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се голем број на друштва во земјата и странство. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

4.3. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2014 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје
БЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година е следната:

	2014	2013
Обврски по кредити и заеми	936,126	926,951
Пари и парични еквиваленти	(1,007)	(2,914)
Нето обврски (пари)	935,119	924,037
Вкупен капитал	1,490,822	1,451,611
% на задолженост	63%	62%

6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2014 и 2013 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2014	2013	2014	2013
ЕУР	185,669	228,064	580,051	765,813
УСД	4,440	476	48	-
Други	1,686	345	234	35
	191,795	228,885	580,333	765,848

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2014	2013	2014	2013
ЕУР	(39,438)	(53,775)	39,438	53,775
УСД	439	48	(439)	(48)
Други	145	31	(145)	(31)
Нето Ефект	(38,858)	(53,696)	38,858	53,696

ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирани средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31 декември	
	2014	2013
Финансиски средства		
<i>Некаматоносни:</i>		
- Парични средства	271	513
- Побарувања од купувачи	340,837	422,384
- Останати побарувања и позајмици	26,328	25,102
- Вложувања во подружници	113,329	38,198
- Вложувања расположливи за продажба	5,297	4,874
	486,062	491,071
<i>Каматоносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства на сметки	736	2,401
- Дадени депозити во банки	-	-
	736	2,401
	486,798	493,472
Финансиски обврски		
<i>Некаматоносни:</i>		
- Обврски кон добавувачи	404,416	493,016
- Останати тековни обврски	39,120	28,678
- Позајмици	5,879	5,882
	449,415	527,576
<i>Каматоносни со променлива камата:</i>		
- Кредити од банки и наеми	930,247	797,035
	930,247	797,035
<i>Каматоносни со фиксна камата:</i>		
- Зајми од други друштва	-	124,034
	-	124,034
	1,379,662	1,448,645

ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки за 2% поени. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 2% поени		Намалувања за 2% поени	
	2014	2013	2014	2013
Земени кредити	(18,605)	(15,941)	18,605	15,941
Дадени депозити	-	-	-	-
Нето Ефект	(18,605)	(15,941)	18,605	15,941

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2014 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	1,007	-	-	-	1,007
Купувачи	269,093	71,744	-	-	340,837
Останати побарув. и позајмици.	26,328	-	-	-	26,328
Вложувања	-	-	5,297	113,329	118,626
	296,428	71,744	5,297	113,329	486,798
Добавувачи	227,711	175,413	1,292	-	404,416
Кредити и наеми	46,890	74,048	257,581	557,607	936,126
Останати обврски	32,871	6,249	-	-	39,120
	307,472	255,710	258,873	557,607	1,379,662

ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.4. Ризик од ликвидност (Продолжение)

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2013 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	2,914	-	-	-	2,914
Купувачи	342,939	79,445	-	-	422,384
Останати побарув. и позајмици	25,102	-	-	-	25,102
Вложувања	-	-	4,874	38,198	43,072
	370,955	79,445	4,874	38,198	493,472
Добавувачи	218,785	274,232	-	-	493,017
Кредити	28,323	56,646	254,906	587,077	926,951
Останати обврски	27,514	1,164	-	-	28,678
	274,622	332,042	254,906	587,077	1,448,646

ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. Известување по сегменти

Друштвото во текот на своето работење е организирано во следните деловни сегменти:

- Флаширано вино;
- Наливно вино;
- Алкохолни пијалоци и
- Останато

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2014 година како и останатите сегменти информации се следните:

		Флаширано Вино	Наливно вино	Алкохо- лни пијалоци	Оста- нато	Вкупно
Приходи од продажба		902,389	11,564	163,853	1,555	1,079,361
Дадени работи (-)		(69,162)	-	(18,222)	(5)	(87,389)
Нето приходи од продажба		833,227	11,564	145,631	1,550	991,972
Оперативна добивка/резултат на сегментот		104,590	1,422	17,913	191	122,015
Приходи(расходи) од финансирање						(74,014)
Добивки (загуби) од вложувања						-
Бруто добивка						48,001
Данок од добивка						(9,213)
Нето добивка						38,788
Други информации						
Вкупни средства по сегменти		2,411,928	33,474	421,556	4,487	2,871,444
Вкупни обврски по сегменти		1,159,681	16,095	202,689	2,157	1,380,622
Амортизација		72,262	1,003	12,630	134	86,029
Инвестиции во основни средства		41,153	571	7,193	77	48,993

ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. Известување по сегменти (Продолжение)

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2013 година како и останатите сегменти информации се следните:

	Флаширано Вино	Наливно вино	Алкохо- лни пијалоци	Оста- нато	Вкупно
Приходи од продажба	861,998	18,740	198,842	1,298	1,080,878
Дадени работи (-)	(64,041)	-	(16,143)	(7)	(80,191)
Нето приходи од прод.	797,957	18,740	182,699	1,291	1,000,687
Оперативна добивка/резултат на сегментот	63,992	1,503	14,652	104	80,249
Приходи(расходи) од финансирање					(75,302)
Добивки (загуби) од вложувања					-
Бруто добивка					4,947
Данок од добивка					(3,376)
Нето добивка					1,571
Други информации					
Вкупни средства по сегменти	2,313,022	54,321	529,586	3,742	2,900,671
Вкупни обврски по сегменти	1,155,494	27,137	264,560	1,869	1,449,060
Амортизација	68,904	1,618	15,776	111	86,410
Инвестиции во основни средства	41,838	983	9,579	68	52,468

БВ ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. Известување по сегменти (Продолжение)

Република Македонија е матична земја за Друштвото, при што истото остварува дел од своите активности (продажби) и на надворешните пазари, и тоа како што следува:

Продажби во:	2014	2013
Република Македонија – Сектор 1	560,886	530,022
Република Србија – Сектор 2	293,382	268,959
Југоисточна Европа - Сектор 3	80,748	85,666
Останато – Сектор 4	56,956	116,040
Вкупно	991,972	1,000,687

Прикажувањето на продажбите е според потеклото на купувачите.

Вкупни средства во:	2014	2013
Република Македонија – Сектор 1	2,679,720	2,671,846
Република Србија – Сектор 2	104,419	149,855
Југоисточна Европа - Сектор 3	73,558	73,513
Останато – Сектор 4	13,747	5,457
Вкупно	2,871,444	2,900,671

Вкупни инвестиции во:	2014	2013
Република Македонија – Сектор 1	48,993	52,468
Република Србија – Сектор 2	-	-
Југоисточна Европа - Сектор 3	-	-
Останато – Сектор 4	-	-
Вкупно	48,993	52,468

Информации за главни купувачи во 2014 година (над 10% од вкупен приход):

Купувач	% на учество во приходи	Износ на приходи
М-6 Тиквеш ДОО Белград	26.07%	258,598

Информации за главни купувачи во 2013 година (над 10% од вкупен приход):

Купувач	% на учество во приходи	Износ на приходи
М-6 Тиквеш ДОО Белград	26.34%	263,554

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
а) Анализа по пазари		
Приходи од продажби на домашен пазар	647,647	609,843
Приходи од продажби на странски пазар	431,714	471,035
Намалено за дадени работи	(87,389)	(80,191)
Вкупно приходи од продажба	991,972	1,000,687
б) Анализа по видови		
Приходи од продажба на наливно вино	11,564	18,740
Приходи од продажба на флаширано вино	902,389	861,998
Приходи од продажба на жестоки пијалоци	163,853	198,842
Останати приходи	1,555	1,298
Намалено за дадени работи	(87,389)	(80,191)
Вкупно приходи од продажба	991,972	1,000,687

9. ТРОШОЦИ НА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ

	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Залихи на почетокот на годината	928,877	827,005
<i>Производни трошоци во тек на година:</i>		
Потрошени сировини и материјали	469,691	594,484
Енергија	25,105	32,395
Амортизација	77,389	78,798
Плати на директни работници	38,019	43,810
Кусоци (вишоци) по попис	-	-
Залихи на крајот на годината	(965,680)	(928,877)
Вкупно трошоци на продадени производи	573,401	647,615

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Приходи од продажба на стоки	-	-
Приходи од наемнина	-	197
Приходи од ресторан и посетители	27,086	22,732
Приходи од продажба на материјали	11,129	12,317
Приходи од субвенции	1,286	13,151
Приходи од наплатени отписани побарувања	-	7,493
Останати приходи	5,522	5,785
Вкупно останати оперативни приходи	45,023	61,675

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ДИСТРИБУТИВНИ (ПРОДАЖНИ) РАСХОДИ

	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Транспорт на производи на домашен пазар	5,216	4,783
Транспорт на производи на странски пазар	651	1,750
Трошоци за унапредување на продажбата	13,549	10,700
Трошоци за саеми	502	2,724
Трошоци за маркетинг и пропаганда	48,038	55,421
Вкупно продажни расходи	67,956	75,378

12. АДМИНИСТРАТИВНИ РАСХОДИ

	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Плати на административни работници	50,570	52,037
Трошоци за надоместоци на вработените	18,820	11,573
Трошоци за службени патувања	17,233	11,683
Вкупно административни расходи	86,623	75,293

13. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Набавна вредност на продадени стоки и материјали	40,336	30,601
Останати услуги	21,419	26,840
Репрезентација	20,201	22,565
Трошоци за наемници	10,311	10,819
Потрошена енергија	9,117	9,248
Трошоци за телефони	7,251	9,118
Даноци и придонеси - останати	8,240	8,543
Амортизација	8,640	7,612
Премии за осигурување	6,372	7,354
Потрошени резервни делови	6,137	5,604
Спонзорства	2,502	1,728
Услуги за одржување и заштита	2,388	3,049
Банкарски провизии	4,191	2,402
Кусоци	228	256
Капитална загуба од отуѓување на основни средства	490	3,836
Исправка и отпис на побарувања и вложувања	2,937	5,516
Останати општи расходи	36,240	28,736
Вкупно останати оперативни расходи	187,000	183,827

14. ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Приходи од дивиденди	2	235
Приходи по основ на камати	703	344
Приходи по основ на курсни разлики	1,082	320
Расходи за камати од кредити	(63,390)	(67,651)
Расходи за казнени и други камати	(11,367)	(6,952)
Курсни разлики	(1,044)	(1,598)
Вкупно нето приходи (расходи) од финансирање	(74,014)	(75,302)

15. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Бруто плати на вработени	85,385	92,277
Трошоци за надоместоци на вработените	18,820	11,573
Трошоци за службени патувања	17,233	11,683
Вкупно трошоци за вработени	121,438	115,533

16. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Добивка пред оданочување	48,001	4,947
Ослободувања за добивката пред оданочување	-	(4,947)
Непризнаени расходи:		
Репрезентација	24,739	22,537
Спонзорства	-	690
Надоместоци на трошоци на вработените	594	-
Надоместоци на Одбор на директори	3,131	1,285
Даноци по задршка (одбивка)	732	1,208
Исправка и отпис на побарувања	2,937	5,516
Ненаплатени побарувања од заеми	8,265	-
Друго	3,248	534
Парични казни и пенали	597	150
Камати по кредити	95	243
Камати по заеми добиени од поврзано лице	1,129	1,596
Даночна основа пред даночни ослободувања	93,468	33,759
Други ослободувања	(1,338)	-
Даночна основа	92,130	33,759
Пресметан данок од добивка од 10% (2013: 10%)	9,213	3,376
Други намалувања	-	-
Данок од добивка	9,213	3,376
Добивка пред оданочување	48,001	4,947
Ефективна даночна стапка	19.19%	68.24%

17. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Промени во текот на 2014 година:

	Земјиште и градежни објекти (000) МКД	Постројки и опрема (000) МКД	Останати основни средства (000) МКД	Инвестиции во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари	1,418,743	1,122,572	14,216	3,935	2,559,466
Директни зголемувања	4,578	19,204	-	25,211	48,993
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-	-	-
Продажба	-	-	(545)	-	(545)
Расход		(3,593)	-	-	(3,593)
Пренос во инвестиции во тек	(5,635)	-	-	1,504	(4,131)
Состојба на 31 декември	1,417,686	1,138,183	13,671	30,650	2,600,190
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари	516,286	687,746	7,306	-	1,211,338
Амортизација за годината	34,757	47,859	2,203	-	84,819
Продажба	-	-	(382)	-	(382)
Расход	-	(3,266)	-	-	(3,266)
Пренос во инвестиции во тек	(4,131)	-	-	-	(4,131)
Состојба на 31 декември	546,912	732,339	9,127	-	1,288,378
Сегашна вредност на:					
31.12.2014 година	870,774	405,844	4,544	30,650	1,311,812
31.12.2013 година	902,457	434,826	6,910	3,935	1,348,128

Со состојба на 31 декември 2014 година, целокупниот недвижен и подвижен имот на Друштвото е заложен како обезбедување за искористените краткорочни и долгочочни кредити, гаранции и акредитиви кај банките во Република Македонија, пред се кај Комерцијална банка АД Скопје, како најголема банка доверител на Друштвото.

Сите недвижности со кои располага Друштвото се користат за обавување на неговите активности.

18. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари	12,622	11,790
Набавки	1,039	832
Состојба на 31 декември	13,661	12,622
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари	2,025	1,665
Амортизација за тековна година	1,210	360
Состојба на 31 декември	3,235	2,025
Сегашна вредност на 31 декември	10,426	10,597

Нематеријалните средства во целост се состојат од купени лиценци или права кои се користат за обавување на дејноста на Друштвото.

19. ВЛОЖУВАЊА

	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
A. Вложувања расположливи за продажба		
а) котирачки домашни друштва		
Комерцијална Банка АД Скопје	4,566	4,149
ТТК Банка АД Скопје	108	102
Централна кооперативна банка АД Скопје	88	88
б) останати домашни друштва		
Македонска Банка АД Скопје во ликвидација	3,860	3,860
Илинден Делчево АД	1,061	1,061
Таска ПТП АД	159	159
Пакомак ДОО Скопје	652	652
УТП Унионмак АД	944	944
	11,438	11,015
Исправка на вредноста на вложувањата	(4,921)	(4,921)
	6,517	6,094
B. Вложувања во подружници		
Tikves Wine LTD (51% поседувана)	936	936
Винојуг ДООЕЛ Гевгелија (100% поседувана)	35,841	35,841
Машински сервис ДООЕЛ Кавадарци (100% поседувана)	1,137	1,137
М-6 Тиквеш ДОО Белград (99% поседувана)	74,821	-
Тиквеш-Вински туризам ДООЕЛ (100% поседувана)	310	-
	113,045	37,914
Исправка на вредноста на вложувањата	(936)	(936)
	112,109	36,978
Вкупно вложувања	118,626	43,072

Исправката на вредност на вложувањата се однесува на вложувањето во акции на Македонска банка АД во ликвидација во износ од 3,860 илјади МКД; Илинден Делчево АД во износ од 1,061 илјади МКД и Tikves Wine LTD во износ од 936 илјади МКД.

Во текот на 2014 година, извршено е зголемување на вложувањата во подружницата Тиквеш-Вински туризам ДООЕЛ со уплата на парични средства во износ од 310 илјади МКД, како и во подружницата М-6 Тиквеш ДОО Белград со конверзија на побарувања во основачки влог во износ од 74,821 илјади МКД извршена во месец декември 2014 година.

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. ЗАЛИХИ

	2014 (000 МКД	2013 (000 МКД
Материјали	36,527	44,624
Резервни делови	20,037	20,608
Ситен инвентар и амбалажа	16,595	23,562
Готови производи	965,680	928,877
Трговски стоки	4,792	1,358
Вкупно залихи	1,043,631	1,019,029

Со состојба на 31 декември 2014 година, Друштвото има заложено залиха на готови производи (вино) со вкупна вредност од 193,599 илјади МКД (2013: 65,306 илјади МКД).

21. ПОБАРУВАЊА ОД ПРОДАЖБА

	2014 (000 МКД	2013 (000 МКД
Купувачи во земјата	67,597	65,503
Купувачи во странство	180,788	218,892
Побарувања од дистрибутери на пијалоци-Македонија	52,624	88,184
Побарувања од дистрибутери на пијалоци-Скопје	49,489	56,729
	350,498	429,308
Минус: Исправка на вредноста на сомнителни побарувања	(9,661)	(6,924)
Вкупно побарувања од продажба	340,837	422,384
<i>Промени во исправка на вредноста за годината:</i>		
Состојба на 1 јануари	6,924	3,160
Нови сомнителни побарувања	2,737	3,764
Наплати на сомнителни побарувања	-	-
Отписи	-	-
Состојба на 31 декември	9,661	6,924
<i>Структура на побарувања по доспеаност:</i>		
Недоспеани	194,358	182,188
Доспеани до 30 дена	31,404	58,188
Доспеани до 90 дена	9,345	70,363
Доспеани над 90 дена	115,391	118,569
Исправка на сомнителни побарувања	(9,661)	(6,924)
Вкупно побарувања од продажба	340,837	422,384

22. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ

	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Дадени аванси на добавувачи во земјата	12,240	12,167
Дадени аванси на добавувачи во странство	2,051	1,043
Вкупно побарувања за дадени аванси	14,291	13,210

23. ДАДЕНИ КРАТКОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ

	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
<i>Позајмица на:</i>		
М-6 Дистрибутивен центар Хрватска	8,885	8,890
Тиквеш- Вински туризам ДООЕЛ	772	-
Винојуг ВВТ Гевгелија	824	-
Барово ДООЕЛ	3,105	4,845
Воденица Мулино Оне ТП Скопје	537	1,012
Беким Аземи Тетово	1,504	1,504
Меана Б	-	200
Фонко Вино	-	288
Машински сервис ДООЕЛ Кавадарци	1,273	418
Лепово ДООЕЛ Кавадарци	1,722	154
Гордана Аврамски	550	-
Дадени позајмици на контролори	16	15
Вкупно краткорочни позајмици	19,188	17,326

24. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ СРЕДСТВА И АВР

	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Побарувања за данок од добивка	-	-
Побарувања за субвенции	2,067	2,067
Побарувања од вработените и други побарувања	5,073	5,709
Однапред платени трошоци	4,487	16,236
Вкупно останати краткорочни средства и АВР	11,627	24,012

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

25. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Денарски сметки кај комерцијални банки	634	2,300
Денарски акредитиви	9	9
Денарски благајни	271	513
Девизни сметки	71	60
Други парични еквиваленти	22	32
Вкупно парични средства	1,007	2,914

26. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2014 акции	2013 акции	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Обични акции	270,450	270,450	842,962	842,962
Приоритетни акции	-	-	-	-
Вкупно	270,450	270,450	842,962	842,962

Номиналната вредност на една акција изнесува 51.13 ЕУР.

Во текот на 2012 година издадените конвертабилни приоритетни акции на Фондот за ПИОМ се откупени од страна на доминатниот акционер М-6 ДОО Скопје и истите се конвертирани во обични акции на Друштвото.

Структурата на акционерскиот капитал со состојба на ден 31 декември 2014 година според евидентицата на ЦДХВ е како што следува:

Акционери:	31 декември 2014 година	
	Број на акции	% на Учество
М-6 ДОО Скопје	216,589	80.08%
Останати помали акционери со под 5% од	53,861	19.92%
Вкупно	270,450	100.00%

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

27. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПВР

	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Обврски спрема вработените за нето плати	4,535	5,267
Обврски спрема државата за давачки од плати	2,367	2,549
Обврски за камати по кредити	13,021	3,255
Обврски за ДДВ	6,653	11,315
Обврски за данок од добивка	6,249	1,164
Обврски за дивиденди	2,777	2,777
Останати обврски спрема вработените	1,421	1,470
Обврска за акцизни маркички	2,090	-
Други	7	881
Вкупно останати краткорочни обврски и ПВР	39,120	28,678

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

28. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ И НАЕМИ

	Валута	Начин на отплата	Каматна стапка	Обезбедување	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Кредити и наеми од:						
ЕБРД	ЕУР	18 тримесечни рати до 06/2015	5-6% годишно	гаранција и залог	17,078	51,260
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 05/2019	7.25 % годишно	гаранција и залог	59,286	71,397
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 05/2019	7.25 % годишно	гаранција и залог	59,088	72,254
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 05/2019	7.25 % годишно	гаранција и залог	59,088	72,254
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 06/2019	7.25 % годишно	гаранција и залог	60,142	73,299
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 06/2019	7.25 % годишно	гаранција и залог	60,102	73,250
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 08/2019	7.25 % годишно	гаранција и залог	62,412	75,589
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 08/2019	7.25 % годишно	гаранција и залог	62,412	75,589
Комерцијална Банка АД Скопје	ЕУР	84 месечни рати до 09/2019	7.25 % годишно	гаранција и залог	39,026	47,123
Шпаркас Е банка АД Скопје	ЕУР	72 месечни рати до 02/2017	8.8 % годишно	гаранција и залог	20,178	29,505
Стопанска банка АД Битола	ЕУР	72 месечни рати до 10м/2018	8.5% годишно	гаранција и залог	34,792	42,158
Стопанска банка АД Битола	ЕУР	72 месечни рати до 10м/2018	8.5% годишно	гаранција и залог	10,716	12,985
М.МАУ Австрија	ЕУР	28 тримесечни рати до 12м/2014	6% годишно	купена опрема	2,940	11,764
Хипо-Алпе Адрија Лизинг Скопје	ЕУР	60 месечни рати до 12м/2015	3м.Еурибор	купена опрема	6,183	21,404
С-лизинг ДОО Скопје	ЕУР	48 месечни рати до 11м/2014	6м.Еурибор	купена опрема	1,090	4,017
НЛБ Лизинг	ЕУР	48 месечни рати до 01/2015	6м.Еурибор	купена опрема	264	1,437
Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје	МКД	18 месеци со грејс период од 3 месеци до 04м/2015	3% годишно	гаранција	12,300	30,750
Комерцијална Банка АД Скопје	МКД	60 месечни рати до 03м/2019	7.41% годишно	гаранција и залог	185,000	-
МБПР АД Скопје	МКД	18 месеци до 04м/2016	3% годишно	гаранција	18,450	-
Тековен дел на долгочочни кредити и наеми					770,547	766,035
Вкупно					(212,940)	(178,958)
					557,607	587,077

Сите кредити искористени од Комерцијална банка се одобрени врз основа на Договор за рамковен револвинг кредит лимит на износ од 15,000,000 ЕУР, со рок на важење до 07.05.2016 година, при што како обезбедување е даден залог на недвижниот и подвижен имот на Друштвото, 14,000 обични акции на М-6 ДОО во Друштвото, наменски депозити на М-6 ДОО Скопје, како и дел од залихите на готови производи (вино).

Доспевањето на долгочочните кредити и наеми е како што следува:

	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Во рок од една година	212,940	178,958
Во рок над една до пет години	557,607	533,927
Над 5 години	-	53,150
	770,547	766,035

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

29. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Обврски спрема индивидуалните производители на грозје	66,451	112,246
Обврски спрема Екопак МС	56,252	70,430
Обврски спрема М-6 Аграр ДООЕЛ	27,547	35,133
Обврски спрема останатите добавувачи во земјата	227,944	244,457
Обврски спрема добавувачи во странство	24,596	30,169
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	1,626	582
Обврски за примени аванси	960	414
Вкупно обврски спрема добавувачи	405,376	493,431

30. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Abeks Financial Consulting LLC	(а)	5,879
Комерцијална Банка АД Скопје	(б)	89,700
М-6 ДОО Скопје	(в)	-
Стопанска Банка АД Битола	(г)	124,034
Вкупно краткорочни кредити	165,579	160,916

(а) Договор со Abeks Financial Consulting LLC на износ од 5,879 илјади МКД, со рок на враќање до 01.04.2014 година и без каматна стапка. Како гаранција е даден акредитив отворен на 23.07.2013 година од страна на фирмата М-6 Светлана и останати ДОО Скопје.

(б) Договори за краткорочни кредити склучени во период од Април до Октомври 2014 година со Комерцијална Банка АД Скопје во вкупен износ од 89,700 илјади МКД, со рок на враќање до 12 месеци и каматна стапка од 7.25% годишно. Како гаранција е дадена хипотека на недвижен имот и залог на залиха на вино.

(в) Со состојба на 31 декември 2014 година краткорочни позајмици од М-6 ДОО Скопје се вратени во целост (2013: 124,034 илјади МКД со рок на враќање во текот на 2014 година и каматна стапка од 7% до 8% на годишно ниво).

(г) Договори за краткорочни кредити склучени во период од Октомври до Ноември 2014 година со Стопанска Банка АД Битола во вкупен износ од 70,000 илјади МКД со рок на враќање до 12 месеци и каматна стапка од 7% годишно. Кредитите се обезбедени со воспоставено заложно право на залиха на вино по договор за рамковен лимит со Банката.

31. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната заработка по акција е како што следува:

a) основна заработка по акција

	2014 (000) МКД	2013 (000) МКД
Нето добивка расположива на акционерите	38,788	1,571
Дивиденда на приоритетни акции	-	-
Коригирана Нето добивка	38,788	1,571
		број на акции
		2014
		2013
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>	<i>270,450</i>	<i>270,450</i>
Издадени обични акции на 1 јануари	270,450	270,450
Конвертирани приоритетни акции во обични акции	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	270,450	270,450
Основна заработка по акција (во МКД)	143	6

Со оглед на фактот дека во текот на 2012 година издадените конвертабилни приоритетни акции на Фондот за ПИОМ се откупени од страна на доминатниот акционер, Друштвото нема повеќе издадено конвертабилни сопственички инструменти и не се пресметува разводната заработка по акција.

32. ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЈА

Во текот на 2014 и 2013 година, Друштвото согласно одлуките на Собранието на акционери нема издвоено дел за дивиденди на обичните акции.

33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ

a) Дадени хипотеки на својот имот

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување на плаќање спрема банките и други друштва за следните превземени обврски:

Хипотекарен доверител	Објект/Имот	Обезбедување за:
Комерцијална Банка АД Скопје	опрема, недвижности и залиха	рамковен револвинг кредит-лимит во износ од 15,000,000 Евра, со рок до 07.05.2016 година
Стопанска Банка АД Битола	опрема и залиха	Договори за долгочини и краткорочни кредити
ЕБРД	земјиште	Долгорочен кредит во износ од 2,500,000 Евра

б) Дадени гаранции

Друштвото има добиено една гаранција од Комерцијална банка АД во износ од 4,500 илјади МКД, дадена во корист на еден добавувач со важност до 31.01.2015 година.

Со состојба на 31 декември 2014 година, Друштвото има искористено банкарска гаранција издадена од Комерцијална Банка АД Скопје во вкупен износ од 10,000 илјади МКД заради обезбедување на плаќање на царински долг со рок на наплата до 31.03.2016 година.

Со состојба на 31 декември 2014 година, Друштвото има искористено банкарски гаранции издадени од Комерцијална Банка АД Скопје во вкупен износ од 31,439 илјади МКД заради обезбедување на банкарски кредит од Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје и тоа 19,000 илјади МКД со рок на наплата до 25.07.2016 година и 12,439 илјади МКД со рок на наплата до 25.06.2015 година (Белешка 28).

в) Судски спорови

Друштвото се јавува како тужител во поголем број на судски постапки кои произлегуваат од редовното работење на Друштвото. Вкупниот износ на вакви тужби во корист на Друштвото на 31 декември 2014 година изнесува 218,624 илјади МКД од кои 42,005 илјади МКД се добиени судски предмети и предадени на извршување во корист на Друштвото. Неизвесни средства не се признаваат.

Од друга страна, Друштвото се јавува како тужена странка во повеќе судски спорови, во вкупен износ од 154,832 илјади МКД по основ на долгови и надомест на штета, од кои најзначаен е судскиот спор со друштвото АТ Инженеринг ДОО, Загреб во износ од 130,344 илјади МКД по основ на надомест на штета. Менаџментот на Друштвото согласно проценката на правните застапници смета дека не постои можност за значајни одливи на средства во иднина од овие судски спорови.

34. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Побарувања и обврски од:

	31 декември 2014 година	
	Побарувања	Обврски
М-6 ДОО Скопје	-	22,753
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	4	27,547
М-6 Инвестиции ДООЕЛ Скопје	-	590
М-6 Едукативен центар ДООЕЛ Скопје	-	-
Винојуг ДОО Гевгелија	4,019	-
М-6 Монтенегро Дистрибутивен Црна Гора	9,438	465
М-6 Тиквеш - Србија	87,489	-
Гепластик ДОО Гевгелија	-	3,379
М-6 Дистрибутивен центар Хрватска	8,885	-
Барово ДООЕЛ Скопје	3,105	-
Машински сервис ДООЕЛ	1,464	-
Лепово ДООЕЛ	7,017	-
Тиквеш-Вински туризам ДООЕЛ	2,155	-
Тиквеш Продажба и дистрибуција ДООЕЛ	-	247
Вкупно побарувања и обврски со поврзани субјекти	123,576	54,981

Побарувања и обврски од:

	31 декември 2013 година	
	Побарувања	Обврски
М-6 ДОО Скопје	3,626	133,566
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	152	35,133
М-6 Инвестиции ДООЕЛ Скопје	-	885
Винојуг ДОО Гевгелија	2,856	-
М-6 Монтенегро Дистрибутивен Црна Гора	9,566	466
М-6 Тиквеш- Србија	132,925	-
Гепластик ДОО Гевгелија	-	1,745
М-6 Дистрибутивен центар Хрватска	8,890	-
Барово ДООЕЛ Скопје	4,969	3,924
Лепово ДООЕЛ	1,412	-
Вкупно побарувања и обврски со поврзани субјекти	164,396	175,719

Приходи и расходи со:

	31 декември 2014 година	
	Приходи	Расходи
М-6 ДОО Скопје	-	13,978
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	613	12,254
Винојуг ДОО Гевгелија	399	-
М-6 Инвестиции ДООЕЛ Скопје	-	3,250
М-6 Едукативен центар ДООЕЛ Скопје	-	1,006
М-6 Монтенегро Дистрибутивен Црна Гора	-	-
М-6 Тиквеш- Србија	258,598	19,042
Барово ДООЕЛ Скопје	1,160	25,188
Гепластик ДОО Гевгелија	49	-
М-6 Дистрибутивен центар Хрватска	-	-
Машински сервис ДООЕЛ	162	-
Лепово ДООЕЛ	7,757	-
Тиквеш-Вински туризам ДООЕЛ	1,221	743
Тиквеш Продажба и дистрибуција ДООЕЛ	208	3,898
Вкупно приходи и расходи	269,959	75,461

34. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (Продолжение)

Приходи и расходи со:	31 декември 2013 година	
	Приходи	Расходи
М-6 ДОО Скопје	4,026	10,347
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	513	58,363
Винојуг ДОО Гевгелија	5,254	-
М-6 Инвестиции ДООЕЛ Скопје	-	3,481
М-6 Едукативен центар ДООЕЛ Скопје	-	-
М-6 Монтенегро Дистрибутивен Црна Гора	2	1,357
М-6 Тиквеш - Србија	263,554	12,772
Барово ДООЕЛ Скопје	374	27,769
Гепластик ДОО Гевгелија	22	-
М-6 Дистрибутивен центар Хрватска	2	-
Машински сервис ДООЕЛ	-	815
Лепово ДООЕЛ	1,063	-
Вкупно приходи и расходи	274,810	114,904

Друштвото е поврзано со своето матично друштво М-6 ДОО Скопје, со своите подружници, со останатите акционери кои имаат значајно учество од над 5% од акциите со право на глас, како и со останатите друштва кои се поврзани и контролирани од страна на матичното друштво.

Друштвата М-6 Аграр ДООЕЛ, Барово ДООЕЛ, Лепово ДООЕЛ, М-6 Инвестиции ДООЕЛ, М-6 Едукативен центар ДООЕЛ, М-6 Дистрибутивен центар Црна Гора, М-6 Дистрибутивен центар Хрватска и Гепластик ДОО се друштва кои се капитално поврзани и контролирани од страна на матичното друштво М-6 ДОО Скопје и по тој основ се поврзани со ВВ Тиквеш АД Скопје.

Обврските спрема матичното друштво М-6 ДОО Скопје во износ од 22,753 илјади МКД потекнуваат од искористени услуги во текот на 2014 година.

Обврските спрема друштво М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје, кое е во целосна сопственост на матичното друштво М-6 ДОО Скопје во износ од 27,547 илјади МКД потекнуваат од неплатени обврски за купено грозје.

Обврските спрема друштвата М-6 Инвестиции ДООЕЛ и Тиквеш Продажба и дистрибуција ДООЕЛ потекнуваат од искористени услуги во текот на 2014 година.

Побарувањата од друштвото М-6 Тиквеш Србија во износ од 87,489 илјади МКД произлегуваат од извршени продажби на производи во текот на 2014 година.

**Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај
за работењето согласно одредбите на ЗТД**

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подгответи согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

**ВВ Тиквеш АД Скопје
Генерален Директор**

Годишна сметка за 2014 година

- Биланс на состојба
- Биланс на успех
- Извештај за сеопфатна добивка

Годишен извештај за 2014 година